



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

1830

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802 603-19644

Петок, 5 октомври 1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 49

ГОД. XXXV

Цена на овој број е 18 динари. — Претплата за 1979 година изнесува 300 динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651 855; Служба за претплата 651 732; Комерцијален сектор 651 671; Те е 117 6

728.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 септември 1979 година.

ЈР бр. 800
26 септември 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија е посебно општествено признание што се доделува заради јавно истакнување на најзначајните достигнуања што се од општо значење за развитокот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, заснована врз власта и самоуправувањето на работничката класа и на сите работни луѓе и врз рамноправноста на народите и народностите на Југославија, и поттикнување за нивно создавање во сите области на животот и работата а заради одржување континуитет во натамошниот револуционерен развиток на Социјалистичка Федеративна Република Југославија помеѓу делата на социјалистичката револуција утврдени со одлуките на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија и работата на современите генерации и заради трајно сеќавање на тие дела и тие одлуки.

Член 2

Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија (во натамош-

ниот текст: Наградата на АВНОЈ) се доделува за објавени дела и други највисоки достигнуања што се од општо значење за унапредувањето на условите на животот и работата на работните луѓе и граѓаните и на нивното научно, културно, уметничко и друго творештво и за развој на социјалистичките самоуправни односи во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за негување и продлабочување на братството и единството на народите и народностите на Југославија и за јакнење на нејзиниот углед во светот.

Член 3

Наградата на АВНОЈ ѝ се доделува, под еднакви услови утврдени со овој закон, на организација на здружен труд или на друга самоуправна организација или заедница, на општествено-политичка организација или на друга општествена организација, на здружение на граѓани, на работен човек или на граѓанин — како поединец или на група творци.

Член 4

Наградата на АВНОЈ се доделува секоја година.

Во една година може да се додели, по правило, само една Награда на АВНОЈ за објавено дело или друго највисоко достигнуање во една област на животот и работата.

Член 5

Наградата на АВНОЈ се доделува на поединец или на група творци во форма на диплома и парична награда.

Наградата на АВНОЈ ѝ се доделува на организација на здружен труд или на друга самоуправна организација или заедница, на општествено-политичка организација или на друга општествена организација или на здружение на граѓани во форма на диплома и плакета на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија.

Член 6

Кога Наградата на АВНОЈ се доделува на група творци, на секој член од таа група му се дава диплома.

Паричната награда што ѝ припаѓа на групата творци од став 1 на овој член им се дели на членовите од таа група во еднакви износи, ако не се спогодиле поинаку.

Член 7

Имињата на добитниците на Наградата на АВНОЈ се објавуваат на 29 ноември, во годината во која се доделува.

Член 8

Одлуката за доделување на Наградата на АВНОЈ ја донесува Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југо-

славија (во натамошниот текст: Одборот) во согласност со одредбите на овој закон.

Член 9

Одборот го сочинуваат по три члена од секоја република и по два члена од секоја автономна покраина, а што ги избира Собранието на републиката односно Собранието на автономната покраина.

Членовите на Одборот имаат заменици што се избираат според истата постапка како и членовите на Одборот.

Членовите на Одборот и нивните заменици се избираат на две години.

Претседателот на Одборот го именува Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од редот на членовите на Одборот.

Претседателот на Одборот се именува на една година по редослед со кој се обезбедува рамномерна застапеност на републиките и автономните покраини во вршењето на таа функција.

Одлуката за именување претседател на Одборот, како и изборот на членови на Одборот, се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 10

Одборот е самостоен во работата.

Одборот донесува одлуки со мнозинство гласови на своите членови.

Одборот донесува деловник за својата работа.

Член 11

Заради прибавување стручно мислење за делата и другите достигања за кои се дадени иницијативи и предлози за доделување на Наградата на АВНОЈ Одборот може да формира стручни комисији.

Членовите на стручната комисија Одборот ги именува од редот на научните, стручните и јавните работници од секоја република и автономна покраина.

Одборот може за дадените иницијативи и предлози за доделување на Наградата на АВНОЈ да бара и мислење од соодветните научни и стручни организации или поединци.

Одборот може да ги објави примените иницијативи и предлози за доделување на Наградата на АВНОЈ ако смета дека за нив е потребно да се спроведе јавна дискусија.

Член 12

Иницијатива за доделување на Наградата на АВНОЈ можат да дадат работниците во организациите на здружен труд и во други самоуправни организации и заедници, работните луѓе во месните заедници и самоуправните интересни заедници, стопанските комори и други општи здруженија, научните и стручните организации, општествено-политичките организации и други општествени организации, здруженија на граѓаните и поединци.

Иницијативата од став 1 на овој член мора да биде образложена.

Иницијативата од став 1 на овој член се поднесува преку надлежното општествено тело во републиката односно во автономната покраина, а може да се поднесе и непосредно до Одборот.

Одборот ги доставува до надлежните општествени тела во републиките и автономните покраини иницијативите за доделување на Наградата на АВНОЈ што се упатени непосредно до Одборот.

Иницијативата од став 1 на овој член може да се достави на седница до 31 мај во годината во која се доделува Наградата на АВНОЈ.

Член 13

Одборот соработува со надлежните општествени тела во републиките и автономните покраини што ги разгледуваат иницијативите и ги утврдуваат предлозите во постапката за утврдување на кандидатите за Наградата на АВНОЈ во согласност со одредбите на овој закон.

Член 14

Наградата на АВНОЈ им се предава на добитниците на свечена седница на Одборот.

На свечената седница Одборот поднесува образложенија за доделување на Наградата на АВНОЈ, што се објавуваат.

Член 15

Средствата за Наградата на АВНОЈ и за работата на Одборот се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

Средства за Наградата на АВНОЈ можат да дадат и работните луѓе и граѓаните, како и организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, здруженијата на граѓаните и други правни лица во вид на подароци или завештанија.

Средствата за Наградата на АВНОЈ и за работата на Одборот се водат на посебна сметка.

Непотрошените средства за Наградата на АВНОЈ во една година се пренесуваат и се распоредуваат за иста намена во наредната година.

Член 16

Стручните и другите работи за потребите на Одборот ги врши сојузниот орган на управата надлежен за работите на правосудството и организација на сојузната управа.

Член 17

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 51/65 и 59/72).

Член 18

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1980 година.

729.

Врз основа на член 288 точка 2 и член 366 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 103 став 1 од Законот за Службата на општественото книговодство, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именување, а по прибавено мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот собор од 26 септември 1979 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 септември 1979 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА

I

Се разрешува од должноста генерален директор на Службата на општественото книговодство на Југославија Антон Полајнар, поради истекот на четири години од именувањето на таа функција.

II

За генерален директор на Службата на општественото книговодство на Југославија се именува Милорад Бировлев, потпретседател на Стопанската комора на Југославија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 193
27 септември 1979 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Мариновиќ, с. р.

Претседател на
Соборот на републики-
те и покраините,
Зоран Полић, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

730.

Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за Општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76), Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Соборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Собранието на САП Косово и Извршниот совет на Собранието на САП Војводина, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРАБОТКАТА НА НАФТА И ГАС ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА И НА ОБЈЕКТИТЕ НА КОНТИНУИТЕТОТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Поаѓајќи од досега спроведеното самоуправно спогодување и договарање за основите на плановите на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници и од договарањето за основите на плановите на републиките и автономните покраини, учесниците на овој договор ги утврдуваат заеднички интереси и целите што треба да се остварат во развојот на стопанството на нафта и гас во периодот од 1976 до 1980 година, како насоки и рамки на мерките на економската политика и на други мерки, што треба да ги преземат органите на федерацијата, републиките и на автономните покраини за остварување на тие интереси и цели.

Член 2

Покрај мерките предвидени со овој договор, учесниците на овој договор се согласни да преземаат, по потреба, а во рамките на своите права и должности, и други мерки за спроведување на овој договор.

II. ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕСИ И ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА НА РАЗВОЈОТ

Член 3

Заедничките интереси и цели во политиката на развојот на стопанството на нафта и гас се:

1) долгорочно и сигурно обезбедување на потребните количества на нафта и гас од домашни извори и неопходен увоз на нафта и гас за потребите на стопанството, на населението и на одбраната на земјата;

2) максимално користење на домашни извори на нафта и гас врз основите на економската оправданост и рационалност;

3) поттикнување на научните истражувања и развој на технологијата во производството, транспортот и потрошувачката на нафта и гас заради обезбедување на развојот на технологијата на ниво на остварените достигнувања во светот;

4) воведување на современа техника и технологија и организација, што ќе овозможат поголема ефикасност на стопанисувањето и намалување на трошоците на производството;

5) хармоничен развој на производството и потрошувачката на нафта и гас што обезбедува оптимален развој во согласност со вкупниот развој на енергетиката во земјата;

6) долгорочно непосредно поврзување на производителите и потрошувачите преку самоуправни интересни заедници и други форми на здружување;

7) развој на економски најповолните транспортни системи на нафтата, гасот и на дериватите и нивното поврзување со системите на соседните земји заради вклучување во меѓународните енергетски системи;

8) поттикнување и унапредување на соработката со одделни земји, а пред сè со земјите во развој, врз база на реципрочни интереси и заемна корист;

9) геолошки истражувања заради одржување и зголемување на резервите на нафта и гас и на континуитетот на нивната експлоатација;

10) рационално искористување на нафта и гас во експлоатацијата, преработката, транспортот и потрошувачката;

11) долгорочно обезбедување на стручни кадри за потребите на оптималниот развој на стопанството на нафта и гас;

12) обезбедување на што поголемо ангажирање на домашната машиноградба во изградба на капацитетите на стопанството на нафта и гас под конкурентни услови;

13) користење на современа технологија во производството, преработката, транспортот и потрошувачката на нафта и гас под услови што обезбедуваат заштита на човековата средина.

Член 4

Заради остварување на заедничките интереси и цели, учесниците на овој договор се согласни, во рамките на развојот на стопанството на нафта и гас, приоритет во развојот да имаат:

1) истражувањата и капацитетите за експлоатација на суровината на нафта и гас во земјата и во странство;

2) капацитетите за примарна и секундарна преработка на нафта утврдени со овој договор (член 7), што го подобруваат рандманот на искористувањето на нафтата до односот 25:75 црни и бели продукти, вклучувајќи ги и капацитетите за дегазолинажа и десулфуризација;

3) магистралните нафтови, гасоводи и продуктоводи;

4) капацитетите што овозможуваат континуитет на развојот на стопанството на нафта и гас во првите години по 1980 година.

III. РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПОТРОШУВАЧКАТА НА НАФТА И ГАС

Член 5

Учесниците на овој договор оценуваат дека производството и потрошувачката на нафта и гас треба да изнесува:

	Во 1975 година		Во 1980 година		Во 1985 година	
	про-из-вод-ство	пот-ро-шувачка	про-из-вод-ство	пот-ро-шувачка	про-из-вод-ство	пот-ро-шувачка
Сурова нафта — мил. тони	3,7	12,5	4,6	18,5	6,0	26,0
Природен гас — млрд. Nm ³	16,	1,6	3,0	6,0	0,4	8,0

Учесниците на овој договор се согласни дека за остварувањето на предвиденото зголемување на производството е неопходно да се интензивира истражувањето на нафтата и на гасот во земјата.

Член 6

Учесниците на овој договор оценуваат дека е неопходно од увоз да се обезбедат следните количества на сурова нафта и природен гас:

	Во 1976 година	Во 1980 година
Сурова нафта	8,2	13,9
Природен гас — млрд. Nm ³	—	3,0

Член 7

Во периодот од 1976 до 1980 година ќе се изградуваат и ќе се завршуваат рафинерии и ќе се почне изградба на објектите на континуитетот чијшто распоред и обем по републиките и по автономните покраини треба да биде следниот:

— во мил. тони —

Републики односно автономни покраини	Во 1975 година	До 1980 година и со објектите на континуитетот
СР Босна и Херцеговина	1,95	4,20
СР Македонија	—	2,50
СР Словенија	0,60	2,00
СР Србија, без автономните покраини	—	—
САН Војводина	3,00	8,50
САН Косово	—	—
СР Хрватска	7,40	14,70
СР Црна Гора	—	—
Вкупно:	12,95	31,90

Учесниците на овој договор се согласни дека со изградбата на капацитетите на рафинериите на нафта до 31,9 милиони тони ќе биде обезбедена преработката на потребни количества на сурова нафта до 1985 година.

Во развојот на рафинериските капацитети за порастот на потрошувачката во периодот по 1985 година, предност треба да имаат подрачјата на потрошувачката кои не се доволно обезбедени со капацитети од овој вид.

Учесниците на овој договор ќе ги поттикнуваат заинтересираните организации на здружен труд-производители и преработувачи на нафта, прометните организации на здружен труд и потрошувачите на нафтените деривати да склучат самоуправни спогодби односно општествени договори со кои што врз доходовни односи ќе се утврдат нивните меѓусебни односи.

Член 8

Во согласност со започнатата програма за гасификација, учесниците на овој договор се согласни потрошувачката на гас за започнатите програми за гасификација да ги подмирува од домашното производство и од увозот. Се оценува дека потрошувачката на природниот гас во 1980 година ќе достигне ниво од околу 6,7 млрд. Nm³ и на гасот од јаглен околу 0,4 млрд. Nm³, од што за програмата за гасификација:

— во млрд. Nm³ —

	Домашно производство	Увоз	Вкупно
1. Програма на првата фаза на гасификацијата на СР Србија	0,06	1,08	1,14
2. Програма на првата фаза на гасификацијата на САН Војводина	1,69	0,25	1,94
3. Програма на првата фаза на гасификацијата на СР Босна и Херцеговина	—	0,32	0,32
4. Програма за гасификација на СР Хрватска	1,25	0,60	1,85
5. Програма за гасификација на СР Словенија	—	0,75	0,75
6. Програма за гасификација на СР Македонија	—	0,70	0,70
Вкупно:	3,0	3,70	6,70
Гас од јаглен			
САН Косово	0,410	—	0,410
Вкупно:			0,410

За намирување на предвидената потрошувачка на гас од член 5 на овој договор ќе се обезбеди увоз на дополнителни количества на гас од 700 милиони Nm³ до 1980 година.

Ако не се обезбедат потребните количества на гас од увозот утврдени во став 1 на овој член, учесниците на овој договор се согласни да се изврши прераспределба на гасот од увоз до 1980 година во рокови кои ќе бидат усогласени со техничко-технолошките можности за прифаќање на гасот кај потрошувачите во републиките и во автономните покраини според капацитетите на изградените гасоводи од овој член односно според реалните потреби на потрошувачите.

Член 9

Учесниците на овој договор се согласни до 1980 година да ги изградат следните магистрални гасоводи во должина од 2.023 km така што вкупните магистрални гасоводи до 1980 година ќе бидат 2.815 km, од што:

Републики односно автономни покраини	Во 1975 година	Во 1980 година
СР Босна и Херцеговина	—	130
СР Македонија	—	200
СР Словенија	—	624
СР Србија, без автономните покраини	—	262
СР Хрватска	140	627
СР Црна Гора	—	—
САП Војводина	231	832
САП Косово	120	140
Вкупно:	791	2.815

Член 10

Учесниците на овој договор оценуваат дека за изградбата на капацитетите за производство, транспорт и преработка од чл. 5, 7 и 9 од овој договор во периодот од 1976 до 1980 година, и за континуитетот на изградбата на капацитетите, е потребно да се обезбедат за развојот на стопанството на нафта и гас (за истражување, експлоатација и преработка на нафта и гас). вкупно 35 млрд. динари сметајќи по цените од 1975 година.

Член 11

Учесниците на овој договор поаѓаат од тоа дека средствата од член 10 за изградба на капацитетите од чл. 5, 7 и 9 на овој договор ќе се обезбедуваат:

- 1) од средствата на организациите на здружен труд кои изградуваат капацитети;
- 2) со здружување на средствата на заинтересираните организации на здружен труд;
- 3) со насочување на средствата преку банките;
- 4) со насочување на средствата од странски заеми и кредити.

IV. МЕРКИ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА И ДРУГИ МЕРКИ

Член 12

Учесниците на овој договор се согласни со својата активност, во согласност со соодветните системски закони и со политиката на економскиот и социјалниот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, да го насочуваат и да го поттикнуваат создавањето на условите за побрзо здружување на трудот и средствата и на поволните услови за финансирање на договорениот развој на стопанството на нафта и гас.

Учесниците на овој договор сметаат дека врз економски оправдани основи и со нивни мерки ќе се обезбедат услови за долгорочно поврзување на производителите и потрошувачите во самоуправни интересни заедници, како и преку други форми на соработка, заради здружување на трудот и средствата.

Член 13

Со мерките на федерацијата за поттикнување на договорениот развој на дејностите од посебно значење за реализацијата на договорената политика на вкупниот развој на земјата во стопанството на нафта и гас ќе се поттикнува развојот до нивото на капацитетите од чл. 7 и 9 и производството од член 5 на овој договор, поаѓајќи од доследното применување на одредбите од чл. 20 и 21 на овој договор.

Член 14

Учесниците на овој договор со мерки, во рамките на своите надлежности, ќе го иницираат и поттикнуваат здружувањето на трудот и средствата за договорениот развој на стопанството на нафта и гас, со тоа што и со самоуправните спогодби на организациите на здружен труд, во рамките на банките и на други финансиски организации, дел од средствата на кредитниот потенцијал на банките да се насочува кон инвестициите за договорениот развој.

Член 15

Републиките и автономните покраини се согласни органите на федерацијата, во рамките на своите права и обврски, да ги обезбедат царинските контингенти за увоз на специфична опрема, во согласност со критериумите на тековната економска политика што ги утврдува Сојузниот извршен совет согласно со член 49 од Царинскиот закон, а во спогодба со републиките и автономните покраини.

Со царинските контингенти во смисла на став 1 од овој член ќе се опфати увозот на специфичната опрема само за производство и капацитети што се опфатени со овој договор, со тоа што бенефицирањето ќе се однесува само на специфична опрема што не се произведува во земјата, или не се произведува во доволни количества, врз основа на посебна самоуправна спогодба помеѓу домашните производители на опрема и корисниците.

Обемот и условите на увозот на специфичната опрема од став 2 на овој член ќе се усогласуваат со платнобилансните можности на земјата и со платнобилансните можности на републиките и на автономните покраини.

Член 16

Организациите на здружен труд, врз основа на одредбите од овој договор и под условите предвидени во член 19 од овој договор, ќе го реализираат увозот на опремата од поголема вредност по основ на одредбите на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Учесниците на овој договор се согласни увозниците на опрема за извршување на целите и задачите од овој договор да обезбедат и обврска на постојаните испорачувачи на опрема во износи, што ќе се утврдуваат при склучувањето на договорите за увоз на опрема, да предвидат определен обем на увоз на југословенски стоки и услуги, што ќе биде и услов за користење на погодностите предвидени со овој договор.

Извозот на стоките од став 2 на овој член ќе се утврдува спогодбено помеѓу домашните инвеститори и производители на опрема и други стоки.

Член 17

Во рамките на девизниот систем и платниот биланс на земјата, а во согласност со одредбите на Законот за девизното работење и кредитните односи

со странство, учесниците на овој договор ќе обезбедат приоритет во користењето на странските кредити за изградба на капацитетите од чл. 5, 7 и 9 на овој договор.

Покрај царините и другите увозни давачки, развојот на производството на нафта и гас ќе се штити и со други мерки во системот на економските односи со странство.

Во смисла на економските односи со странство ќе се утврдат условите за стекнување и располагање со девизи со кои ќе се обезбеди отплатување на девизните средства вложени во дејностите предвидени со овој договор.

Републиките и автономните покраини се согласни со мерките на економската политика и со други мерки, во рамките на своите надлежности, да ја олеснат изградбата на објектите од чл. 5, 7 и 9 на овој договор.

Член 19

Учесниците на овој договор се согласни, во согласност со системот и со политиката на развојот, да поттикнуваат, односно да преземаат мерки заинтересираните организации на здружен труд да склучат самоуправни спогодби со кои ќе ги уредат прашањата за здружување на трудот и средствата, за цените на производите и на други услови на размена, за оптималното учество на домашната машиноградба под конкурентни услови во изградба на договорените капацитети, како и други прашања чие решавање е неопходно заради остварување на заедничките цели и интереси, што се утврдени со овој договор.

Учесниците на свој договор се согласни дека погодностите предвидени со овој договор можат да ги користат само организациите на здружен труд што ќе ги склучат самоуправните спогодби што се предвидени со овој договор и други самоуправни спогодби што се склучуваат заради спроведување на овој договор.

Член 20

Учесниците на овој договор се обврзуваат дека ќе преземаат активности и мерки за поголемо користење на домашните извори на енергија со кои ќе обезбедат растежот на производството и на увозот на сурова нафта и на потрошувачката на нафтени деривати, да се остварува во согласност со политиката договорена во Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година и со платисбилансните можности на земјата. Заради тоа ќе се иницираат и соодветни активности на основните организации на здружен труд и на самоуправните интересни заедници.

Заради рационализација на преработката на сурова нафта и потрошувачката на нафтени деривати, ќе се забрза изградбата на договорените капацитети за секундарна преработка на нафта, на нафтоводи и гасоводи.

Договорената политика на развојот на производството и преработката на нафта и гас, а посебно рационализацијата на потрошувачката на нафта и нафтени деривати, особено на мазутот, ќе се поддржи и со економски мерки, и тоа: со политиката на цените, со даночната политика, со царинската политика и со други мерки.

Член 21

Увост на сурова нафта и условите на неговата реализација ќе се усогласуваат сеноја година со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини при утврдувањето на енергетскиот биланс на Југославија.

Во согласност со Законот за прометот на стоки и услуги со странство, ќе се склучат самоуправни спогодби на основните и други организации на здружен труд — производители, преработувачи, увозници и потрошувачи на сурова нафта и деривати, со кои ќе се утврдат условите за реализација на увост и за распределба на нафтата на одделни организации на здружен труд, водејќи сметка и за рационалното користење на рафинериските капацитети, како и меѓусебни обврски и односи во здружувањето на трудот и средствата врз принципите на доходното поврзување и одговорноста за рамномерно и под исти услови снабдување на пазарот со деривати на нафта. Овие самоуправни спогодби ќе се склучуваат најдоцна до крајот на ноември секоја година.

Надлежните органи во републиките и во автономните покраини преземаат обврска и одговорност дека ќе преземаат мерки самоуправните спогодби од став 2 на овој член во определен рок да се склучат во согласност со договорениот енергетски биланс на Југославија.

Ако самоуправните спогодби од став 2 на овој член не се склучат, Сојузниот извршен совет, по извршената соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, ќе преземе мерки во рамките на својата надлежност.

Учесниците на свој договор се обврзуваат дека ќе иницираат и, во рамките на своите надлежности, ќе преземаат мерки за конституирање на заедница на здружениот труд за меѓусебна планска и деловна соработка на организациите на здружен труд за производство, преработка и промет на нафта и гас и на другите заинтересирани организации и заедници.

Член 22

Учесниците на свој договор, во рамките на своите надлежности, ќе обезбедат, при изградба на нови и при реконструкции и работа на постојните капацитети, да се применуваат мерки за зачувување на природните и со труд создадените вредности из човековата средина и да се спречува загадување на воздухот, почвата, водите, морето и др.

Член 23

Учесниците на овој договор се обврзуваат да го организираат следењето на остварувањето на заедничките интереси и цели, што се утврдени со овој договор, како и да се известуваат меѓусебно за состојбата и за проблемите во спроведувањето на овој договор.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 24

Секој учесник на овој договор може да даде иницијатива за повторно разгледување на прашањата и односите, што се предмет на овој договор, како и за неговата измена.

Член 25

Овој договор го потпишаа претставниците на Сојузниот извршен совет, на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини, во соодветен број идентични примероци коишто се сметаат како автентични текстови.

Член 26

Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат Собранието на СФРЈ, собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

Член 27

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

За Сојузниот извршен совет,

Стојан Маткалиев, с. р.
член на СИС и претседател на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина,

Лука Релиќ, с. р.
директор на Републичкиот завод за општествено планирање

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора,

Авдул Курпејовиќ, с. р.
директор на Републичкиот завод за планирање

За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска,

д-р Мато Црквенац, с. р.
член на Извршниот совет на Саборот и генерален директор на Републичкиот завод за планирање

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,

Павле Тасевски, с. р.
директор на Републичкиот завод за општествено планирање

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,

Мартин Кошир, с. р.
републички секретар за народна одбрана

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,

д-р Живана Љбина, с. р.
член на Републичкиот извршен совет

За Извршниот совет на Собранието на САП Косово,

Саладин Једраски, с. р.
член на Извршниот совет и покраински секретар за стопанство

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина,

Добривој Радиќ, с. р.
претседател на Покраинскиот комитет за општествено планирање

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија и согласноста од собранијата на републиките и од собранијата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Саборот на републиките и покраините од 27 септември 1979 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕРАБОТКАТА НА НАФТА И ГАС ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА И НА ОБЈЕКТИТЕ НА КОНТИНУИТЕТОТ

1. Се потврдува Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на производството и преработката на нафта и гас во периодот од 1976 до 1980 година и на објектите на континуитетот што го склучија Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, и го потврдија собранијата на сите републики и автономни покраини.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 182

27 септември 1979 година

Београд

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Саборот на републиките
и покраините,
Зоран Попич, с. р.

731.

Сојузниот сабор на Собранието на СФРЈ, на седницата од 26 септември 1979 година, ја разгледа и усвои Информацијата за договорите што се склучуваат врз основа на Уставот на СФРЈ — со предлог на заклучоците — и врз основа на член 136 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 219 од Деловникот на Сојузниот сабор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Договорите на републиките, автономните покраини, општините и другите општествено-политички заедници се еден од најзначајните облици на остварување на заедничките интереси на народите и народностите и на работните луѓе и граѓаните во Социјалистичка Федеративна Република Југославија утврдени во Уставот на СФРЈ. Со нив, врз начелата на рамноправност и непосредност, се обезбедува остварувањето на тие заеднички интереси, а со тоа и развојот на социјалистичките самоуправни општествено-економски и други односи, како и развојот на односите во федерацијата врз начелата на Уставот на СФРЈ.

Со оглед на ваквата улога и значење на договорите, овој облик на остварување на заедничките интереси на народите и народностите и на работните луѓе и граѓаните и во иднина треба да се поттикнува и развива.

2. Врз основа на Уставот на СФРЈ (член 244 став 2 алинеја 3), републиките, автономните покраини и другите општествено-политички заедници со договор ги остваруваат заедничките интереси на народите и народностите и на работните луѓе и граѓаните во Социјалистичка Федеративна Република Југославија што се утврдени со Уставот на СФРЈ.

Врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од Уставот на СФРЈ, федерацијата, како општествено-политичка заедница не може да биде субјект, ниту нејзините органи учесници во склучувањето на договори.

3. Во согласност со одговорноста на органите во републиките и автономните покраини за извршување на сојузни закони и други прописи и општи акти, сојузните органи, во рамките на правата и должностите утврдени со Уставот на СФРЈ и со сојузен закон, со договор со соодветните органи во републиките и автономните покраини можат да ги уредуваат меѓусебните односи само во поглед на извршувањето на сојузни закони, други прописи и општи акти (член 273 став 3 од Уставот на СФРЈ). Тргувајќи од тоа дека во смисла на оваа одредба од Уставот на СФРЈ односите помеѓу сојузните органи и органите во републиките и автономните покраини во поглед на извршувањето на сојузни закони и други прописи и општи акти се засноваат врз соработка, известување и договарање, како метод за остварување на меѓусебните односи, тоа, по потреба, извршните и управните органи на Федерацијата и надлежните органи во републиките и автономните покраини, по исклучок, можат да склучуваат и договори за извршување на сојузни закони и други прописи и општи акти.

4. Тргувајќи од значењето на договорите за извршување на сојузни закони и други прописи и општи акти и од правата, должностите и одговорностите на надлежните сојузни органи во извршувањето на тие закони и други прописи и општи акти, надлежниот сојузен орган е должен, во подготвувањето и спроведувањето на договорите, да соработува и со други соодветни сојузни органи, со Стопанската комора на Југославија, со самоуправни организации и заедници и општествено-политички организации во федерацијата, како и со научни и стручни организации.

Сојузните органи се должни, во остварувањето на своите права и должности, да ја поттикнуваат соработката, меѓусебното известување и договарање со надлежните органи во републиките и автономните покраини во поглед на извршувањето на сојузни закони и други сојузни прописи и општи акти во согласност со Уставот на СФРЈ утврдената одговорност на сојузните органи и на органите во републиките и автономните покраини.

5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го задолжува Сојузниот извршен совет, во соработка со други соодветни органи во федерацијата како и со органи во републиките и автономните покраини, за спроведувањето на договорите во чие склучување учествуваат органи на федерацијата да подготви анализа и да ја поднесе до Собранието на СФРЈ на разгледување до 30 април 1980 година.

Сојузниот извршен совет е должен повремено да го известува Собранието на СФРЈ за состојбата и проблемите во спроведувањето на институтот на договарање што се остварува врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 и член 273 став 3 од Уставот на СФРЈ.

6. Значењето и улогата на договорите во остварувањето на заедничките интереси на народите и народностите и на работните луѓе и граѓаните во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во развојот на социјалистичката самоуправна заедница и специфичниот карактер на договорите бараат и со ангажирање на научни и стручни организации во натамошна работа поблиско и поцелосно да се објасни природата на овие акти во општествено-политичкиот и правниот систем на Југославија.

7. Законодавно-правната комисија и другите соодветни работни тела на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ќе го следат спроведувањето на овие заклучоци и, по потреба, ќе го известуваат Соборот за проблемите што се јавуваат при склучувањето и спроведувањето на договорите.

8. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 010-1/79-036

26 септември 1979 година

Белград

Сојузен собор
на Собранието на Социјалистичка Федеративна
Република Југославија

Претседател
на Сојузниот собор,
Деброслав Кулафкиќ, с. р.

732.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата од 26 септември 1979 година, ја разгледа и усвои Информацијата за општествените договори во чие склучување учествуваат органите на федерацијата — со предлог на заклучоците — и врз основа на член 136 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 219 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Општествените договори претставуваат значаен облик на остварување на решавачката улога на работниците и работните луѓе во уредувањето врз самоуправна основа на општествено-економските и други односи од пошироко општествено значење. Општественото договарање е еден од значајните предуслови и претпоставки за надминување на етатистичките институции, методи на одлучување и управување, а истовремено уставна основа на натамошно јакнење на самоуправната позиција, правата, должностите и одговорностите на работниците и на сите работни луѓе. Со општествените договори работниците и другите работни луѓе го обезбедуваат и усогласуваат самоуправното уредување на општествено-економските и други односи од поширок заеднички интерес и од општ општествен интерес.

Тргувајќи од одредбите на Уставот на СФРЈ, од Законот за здружениот труд, како и од потребата на самоуправното уредување на општествените односи, општественото договарање треба натаму да се усовршува и развива. Значајна улога и одговорност во тоа имаат, како самоуправните организации и заедници и општествено-политичките организации, така и органите на општествено-политичките

заедници што се јавуваат како учесници на општествениот договор. Во таа смисла треба да се зајакне општествено-политичката одговорност на учесниците во спроведувањето на општествените договори што ги склучиле или кон кои пристапиле.

2. Согласно со Уставот на СФРЈ органот на федерацијата треба да учествува во склучувањето на општествените договори со кои, во рамките на функциите на федерацијата утврдени со Уставот на СФРЈ, се обезбедува и усогласува самоуправното уредување на општествено-економските и други односи од поширок заеднички интерес за учесниците на општествениот договор или од општ општествен интерес.

Општествениот договор во чие склучување учествува органот на федерацијата го склучува Собранието на СФРЈ како орган на општественото самоуправување и највисок орган на власта во рамките на правата и должностите на федерацијата, и тоа соборот на Собранието на СФРЈ во чиј делокруг спаѓа прашањето што е предмет на општествениот договор.

Сојузниот извршен совет може да биде учесник во склучувањето на општествен договор во чие склучување учествува органот на федерацијата, ако е во прашање општествен договор што се склучува заради спроведување на политиката и извршување на сојузни закони, други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, со тоа што со склучениот општествен договор да може да презема права и обврски во рамките на овластувањата што ги има врз основа на Уставот на СФРЈ и сојузните закони.

Кога општествениот договор го склучува и орган на федерацијата како општествено-политичка заедница, во склучувањето на таквиот општествен договор треба да учествува еден орган на федерацијата во рамките на правата и должностите утврдени со Уставот на СФРЈ и со сојузен закон.

3. Склучувањето на општествените договори треба да се заснова врз начелата утврдени со Уставот на СФРЈ и со Законот за здружениот труд, како што се: рамноправност на учесниците; јавност; уставност и законитост; спогодбено утврдување на постапката за склучување на општествените договори; обврзност на учесниците да постапуваат во согласност со склучените општествени договори, како и други начела.

Во поглед на нормативната обработка и формулации на одредбите на општествените договори во чие склучување учествуваат органите на федерацијата треба во практиката да се изградува единствена методологија што ќе ѝ одговара на природата на тие акти.

Во согласност со овие ставови, е потребно да се измени и дополни Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и на другите органи на федерацијата, што учествуваат во склучувањето на општествените договори.

4. Во разгледувањето на проблематиката и поттикнувањето и развивањето на општественото договарање и склучување на општествените договори во кои се учесници и органите на федерацијата треба да се обезбеди соработка со Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, со Сојузот на синдикатите на Југославија, со Стопанската комора на Југославија и со други соодветни организации и заедници во федерацијата, како и со научни и стручни организации.

5. Институтот на општествено договарање не е во доволна мера научно и теориски обработен, па

поради тоа треба да му се посвети поголемо внимание на научното истражување и теориското разгледување на овој институт, а особено во поглед на природата, карактерот, улогата и другите прашања што се посебно значајни за натамошниот развој и усовршување на општественото договарање во нашиот општествен систем.

6. Сојузниот извршен совет ќе го следи спроведувањето на општественото договарање во чие склучување учествуваат органите на федерацијата и ќе му укажува на Собранието на СФРЈ на прашањата од значење за склучување и спроведување на општествените договори.

Во тој поглед Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го задолжува Сојузниот извршен совет да поднесе до 30 април 1980 година до Собранието на СФРЈ анализа на општествените договори во чие склучување учествуваат органите на федерацијата во која треба да се изнесе оценка за досегашните искуства во склучувањето на општествените договори, за проблемите и појавите во нивното спроведување, општествено-политичката одговорност на учесниците во спроведувањето на општествените договори, со предлозите на мерките за отстранување на уочените недостатоци и за натамошно развивање и унапредување на општественото договарање.

7. Законодавно-правната комисија и другите соодветни работни тела на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ќе го следи спроведувањето на овие заклучоци и, по потреба, ќе го известува Соборот за проблемите што се јавуваат при склучувањето и спроведувањето на општествените договори.

8. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-5/79-030

26 септември 1979 година

Белград

Сојузен собор
на Собранието на Социјалистичка Федеративна
Република Југославија

Претседател
на Сојузниот собор,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

733.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата од 26 септември 1979 година, ја разгледа и усвои Информацијата за пропишување казни одредби во одделни сојузни закони и други сојузни прописи — со предлог на заклучоците — и врз основа на член 136 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 219 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Сојузниот собор ја усвојува Информацијата за пропишување на казни одредби во одделни сојузни закони и други сојузни прописи и констатира:

а) дека во нормирањето на казненонправната заштита во одделни сојузни прописи врз основа на Уставот на СФРЈ, Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Законот за стопанските престапи, Законот за прекршоците со кои се повредуваат сојузните прописи и другите сојузни закони постојат определени недостатоци

ци што се изразуваат, пред сè: во недоволно и неадекватно квалитативно и квантитативно разграничување на кривичните дела, стопанските престапи и прекршоци меѓусебно и на тие деликти од неказниви дејствија; во недоволно разликување на едно кривично дело, стопански престап и прекршок од друг; во неадекватно пропишување на видот и височината на одделни санкции и распони на казните; во тенденцијата за зголемување на нормите со казненонеправна содржина и некои неосновани инкриминации, а во некои случаи и во дуплирање на казненонеправната заштита;

б) дека пројавените недостатоци и појави можат негативно да се одразуваат врз практиката на остварувањето на казнената политика односно на казненонеправната заштита, како и врз развивањето и остварувањето на сите облици и видови на вонказненонеправната заштита и одговорност во нашето социјалистичко самоуправно општество.

2. Заради отстранување на уочените недостатоци е потребно:

а) Сојузниот извршен совет до крајот на април 1980 година од становиштето на констатираните недостатоци во точка 1 под а) од овие заклучоци да обезбеди подетално преиспитување на казненонеправните одредби со кривичнонеправна, стопанско-престапна и прекршочнонеправна содржина во одделни сојузни закони и други сојузни прописи и, врз основа на резултатите на таквото преиспитување, да предложи соодветни измени во одделни сојузни закони, да изврши такви измени во определени сојузни прописи што ги донесува во рамките на своите овластувања и да обезбеди така да постапат сојузните органи на управата и сојузните организации и функционерите на тие органи и организации во однос на сојузните прописи што ги донесуваат во рамките на своите овластувања;

б) носителите на стручната изработка и овластените предлагачи на сојузни закони и други сојузни прописи, како и доносителите на тие прописи, во сите фази за нивно донесување да обрнат посебно внимание и на казнените одредби и во нивното креирање да обезбедат што поцелосна соработка со соодветните тела, органи и организации, научни институции и стручни служби, во што посебна улога и одговорност има Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа;

в) работните тела на Сојузниот собор при разгледувањето на предлозите за донесување на сојузни закони и нацрти и предлози на тие закони да обрнат посебно внимание и на казнените одредби што се предлагаат, заради отстранување на можните недостатоци од концепциска и правна природа и на последиците што можат да настанат во практиката на примената на таквите одредби.

3. Сојузниот собор ќе го следи спроведувањето на овие заклучоци преку своите работни тела.

4. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-1/79-030

26 септември 1979 година

Белград

Сојузен собор
на Собранието на Социјалистичка Федеративна
Република Југославија

Претседател
на Сојузниот собор,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

734.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата од 26 септември 1979 година, ја разгледа и усвои Информацијата за утврдување на пречистените текстови на закони и други акти од делокругот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — со предлог на заклучоците — врз основа на член 136 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Заради полесно применување на сојузните закони што повеќе пати се менувани или дополнувани, уште во текот на подготвувањето на предлогот за донесување на закон за измени и дополненија на закон треба да се определи дали да се изработи интегрален текст на закон во кој ќе се вклучат и сите негови измени и дополненија, да се утврдува пречистеј текст на закон или да се донесе закон за измени и дополненија.

2. Во полед на определувањето од точка 1 на овие заклучоци треба да се почитуваат следните начелни ставови:

а) сојузен закон во кој се извршени пообемни суштински или почести измени и дополненија или во кој треба да се извршат такви измени и дополненија — треба да се подготви во интегрален текст;

б) сојузен закон во кој треба да се извршат пообемни правно-технички измени и дополненија, термилошки да се усогласи со Уставот на СФРЈ, со системските закони и правниот систем на Југославија — треба да се подготви како закон за измени и дополненија, со одредба со која се дава овластување на Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор да го утврди пречистениот текст.

Во заземањето на став е потребно предлагачот на законот да обезбеди соработка со матичното работно тело и со Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор и да прибави стручно мислење од Сојузниот комитет за законодавство и од Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ.

3. Заради единствен пристап и подобрување на работата во стручната подготовка на предлогот на пречистениот текст на закон, како и заради отстранување на недостатоците наведени во Информацијата, е потребно да се почитуваат ставовите и постапките предвидени во оваа информација и во таа смисла да се преиспитаат односните одредби од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и да се оцени потребата од нивни измени и дополненија.

4. Сојузниот извршен совет ќе го обезбеди спроведувањето на овие заклучоци во однос на законите што ги предлага тој а матичното работно тело на Сојузниот собор — во однос на законите што ги предлага делегат во Сојузниот собор, работно тело на Сојузниот собор или заедничко работно тело на соборите на Собранието на СФРЈ.

5. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 020-72/79-030

26 септември 1979 година

Белград

Сојузен собор
на Собранието на Социјалистичка Федеративна
Република Југославија

Претседател
на Сојузниот собор,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

735.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустријскиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНАТА (ЗАШТИТНАТА) ЦЕНА ЗА СОЈА ОД РОДОТ НА 1979 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат соја сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) им се обезбедува за сојата од родот на 1979 година гарантирана (заштитна) цена од 6.70 динари за еден килограм.

Цената од став 1 на оваа точка се применува на количествата на соја од родот на 1979 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви, во согласност со одредбите од оваа одлука.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за соја што содржи 13% влага и 2% нечистота.

За секој процент влага над или под 13% и за секој процент нечистота над или под 2% цената од точка 1 на оваа одлука се зголеμουва или се намалува за 1% по еден килограм соја.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се подразбира за еден килограм соја франко магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство во местото на продавачот, по избор на купувачот.

4. Согласно со член 33 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустријскиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини ја купуваат сојата од родот на 1979 година по цената од точка 1 на оваа одлука до количествата што ќе ги договараат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на соја, а до количествата утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини.

Количествата на соја, над количествата откупени според став 1 на оваа точка ќе ги купи Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) по цената од точка 1 на оваа одлука.

Врз основа на билансите од став 1 на оваа точка, со договор на Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализацијата на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите на организациите за резерви, склучени според став 1 од оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот. Рокот за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини ќе купуваат од производителите соја по цената од точка 1 на оваа одлука и под условите од оваа одлука, со тоа што производителот на барање од Дирекцијата, од организацијата за резерви на републиката, односно на автономната

покраина ќе ја подготви сојата во договор со преработувачот од точка 4 на оваа одлука или со преработувачот што ќе го определи Дирекцијата, организацијата за резерви на републиката, односно на автономната покраина, во форма во која сојата ќе се преземе.

Дирекцијата, организацијата за резерви на републиката, односно на автономната покраина ќе му плаќа на преработувачот просечна цена за преработка врз основа на проишпаната цена за масло.

Ако настане спор за височината за цената на преработката, преработувачот е должен сојата да ја преземе и да ја преработи.

Дирекцијата, организациите за резерви на републиките, организациите за резерви на автономните покраини и производителите, односно преработувачите со договор ги утврдуваат роковите на испораката и другите услови за испораката и преработката на сојата.

6. Сојата, односно маслото сткупено по цената и под условите од оваа одлука Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини можат интервентно да ги продаваат по проишпаните цени, зголемени за трошоците на откупот, транспортот, чувањето во текуштата економска година и продажбата.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр.835

28 септември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с.р.

736.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), а во врска со член 2 од Договорот за спроведувањето на политиката на цените во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/79 и 39/79), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СЕЛЕКТИВНИ ПРОМЕНИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Заради остварување на Договорот за спроведувањето на политиката на цените во 1979 година, со оваа одлука се утврдуваат критериумите според кои по исклучок и селективно ќе се вршат промени на цени на производите и услугите што се во надлежност на федерацијата, и тоа:

1) исклучителниот пораст на увозните цени на сировините и репродукциониот материјал што претежно учествуваат во производителската цена, а што не можат да се заменат со сировини и репродукционен материјал од домашно производство;

2) позначителната разлика во однос на остварената цена при увозот или извозот на определен производ, односно услуга. При утврдувањето на нивото на цената при увозот во таа цена се засметува и царината и другите увозни давачки, а кај цената при увозот — цената франко југословенска граница;

3) заостанувањето на растежот на цените на производителите во однос на цените на производителите од нивната групација, а на групацијата во однос на гранката, под услов таква тенденција да е изразена во подолг временски период, односно во текот на

текуштата година, со тоа што растежот на цените во рамките на тој определен циклус да не доведува во натамошни зголемување на цените;

4) постојните продажни цени поради кои настануваат битни растројства во снабденоста на пазарот и потребата со постојните продажни цени да се отстранат растројствата во снабденоста на пазарот, а не постои можност на некој друг начин да се обезбеди неопходно снабдување на пазарот;

5) неможноста со економски мерки (царина, данок на промет, намалување на придонесите, секундарна и наменска распределба) да се обезбеди неопходно ниво на цените на производите, односно услугите;

6) порастот на цените на сировините и репродукциониот материјал врз основа на прописите на Сојузниот извршен совет, на извршните совети на собранијата на републиките, односно на извршните совети на собранијата на автономните покраини, кој значително влијае врз трошоците на работењето на организациите на здружен труд;

7) промената на цените по пат на самоуправни спогодба што ќе ја склучат организациите на здружен труд, со кои се врши прераспределба на доходот на тие организации на здружен труд, со тоа што таквата промена на цените да не влијае врз зголемувањето на цените на другите потрошувачи на тие производи или услуги.

2. При исклучително и селективно вршење на промени на цените според критериумите од точка 1 на оваа одлука мора да се води сметка и за економската положба на организациите на здружен труд од становиште на квалитативните елементи на стопанисувањето, за обнесувањето во распределбата на доходот, политиката на стабилизација и за приоритетите утврдени со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1978 година.

3. Селективна и исклучителна промена на цените се врши во согласност со сите критериуми од оваа одлука. Нема да се прифати барањето за промена на цената од одделен производ или услуга, ако не е исполнет кој и да е од критериумите, а се однесува на предметното барање.

4. Селективна и исклучителна промена на цените, при примена на критериумите од оваа одлука, може да се врши под услов со таа промена на цените да не се загрозува политиката на стабилизацијата и да не се надминуваат квантитативните рамки на растежот на цените утврдени со Договорот за спроведувањето на политиката на цените во 1979 година.

5. Заради спроведување соработка со надлежните републички и покраински органи според одредбата на член 2 од Договорот за спроведувањето на политиката на цените во 1979 година надлежните сојузни органи вршат промени на цените односно даваат согласност за промена на цените според постапката утврдена со оваа одлука.

Надлежниот сојузен орган нацртот на прописот за промена на цените, односно на актот за давање согласност за промена на цените го доставува до надлежните републички и покраински органи.

Надлежниот сојузен орган прописот, односно актот од став 2 на оваа точка го доставува и до соодветното општо здружение на Стопанската комора на Југославија заради давање на мислење.

Ако надлежните републички и покраински органи за цени во рок од 8 дена од денот на доставувањето на прописот за промена на цените односно, на актот од став 2 на оваа точка не стават забелешки, ќе се смета дека е остварена соработката предвидена со Договорот за спроведувањето на политиката на цените во 1979 година.

Ако надлежниот републички, односно покраински орган смета дека предложената промена на цените ја нарушува утврдената политика на цените и ја загрозува политиката на стабилизацијата, и по тој основ стави забелешки на прописот за промена

на цените, односно на актот од став 2 на оваа точка надлежниот сојузен орган во рок од 8 дена по приемот на забелешките ќе го повика претставникот на надлежните републички и покраински органи на заеднички состанок заради остварување на соработка.

6. По остварената соработка од точка 5 на оваа одлука надлежниот сојузен орган го донесува прописот за промена на цените, односно актот за давање согласност за промена на цените, во согласност со прописот.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 836

20 септември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Икониќ, с. р.

737.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА ЗА СОЈА ОД РОДОТ НА 1979 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд (во натамошниот текст: купувачи) ќе купуваат соја од родот на 1979 година од организациите на здружен труд што произведуваат соја сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и од индивидуални производители (во натамошниот текст: производители) по продажната цена на производителите од 7,09 динари за еден килограм.

2. Цената од точка 1 се подразбира за еден килограм соја франко магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство во местото на продавачот, по избор на купувачот.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за соја што содржи 13% влага и 2% нечистота.

За секој процент влага над или под 13% и за секој процент нечистота над или под 2% цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува или се намалува за 1% по еден килограм соја.

4. Организациите на здружен труд што вршат откуп на соја можат цената за соја во прометот да ја формираат според прописите на надлежните општествено-политички заедници.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 837

28 септември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Звоне Драган, с. р.

738.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за поседната такса на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА

1. Во Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/78), во точка 2 одредба под 1 зборовите: „на Сл“, се заменуваат со зборовите: „на помалку од 5‰“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„За производите за кои во Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78) е пропишана стапка од 8‰ или помала од 8‰ со можност за намалување на царината по пат на решение за царинскиот контингент, намалената посебна такса по стапка од 7‰ ќе се примени и во случај ако решение за царинскиот контингент не е донесено.“

2. Во точка 3, на крајот, се додава нов став 2, кој гласи:

„На увозот на специфичната опрема од главите 84 до 90 на Законот за Царинската тарифа кај позициите за кои со решението за царинскиот контингент за увоз на специфична опрема, односно во Царинската тарифа е пропишана Царинска стапка од 8‰ или пониска од 8‰ ќе се примени намалената посебна такса од 7‰.“

3. Оваа одлука се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 838

28 септември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Звоне Драган, с. р.

739.

Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76 и 36/79), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1978 ГОДИНА

Во Одлуката за продолжување на важањето на Одлуката на критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78, 6/79, 9/79, 14/79, 21/79 и 26/79), во точка 1 зборовите: „до 30

септември“ се заменуваат со зборовите: „до 31 октомври“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 841

28 септември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Звоне Драган, с. р.

740.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76 и 36/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЈАТА ЗА ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ СО КОИ СЕ НАМАЛЕНИ ЦАРИНИТЕ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНКИ И ГРУПАЦИИ НА СТОПАНСТВОТО

1. Во Решението за продолжување на важењето на решенијата за царинскиот контингент со кои се намалени царините на увозот на специфичната опрема за определени гранки и групации на стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/79, 7/79, 12/79, 14/79, 21/79 и 26/79), во точка 2 зборовите: „до 30 септември“ се заменуваат со зборовите: „до 31 октомври“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 840

28 септември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Звоне Драган, с. р.

741.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76 и 36/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЈАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНКИ И ГРУПАЦИИ НА СТОПАНСТВОТО

1. Во Решението за продолжување на важењето на решенијата за намалување на царината на увозот на специфична опрема за определени гранки и групации на стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/79), во точка 2 зборовите: „до 30 септември“ се заменуваат со зборовите: „до 31 октомври“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 839

28 септември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Подпретседател,
Звоне Драган, с. р.

742.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ТЕСТЕНИНИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 17 април 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените малопродажни цени за тестенини, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени малопродажни цени, при условите на продажбата што се наведени во Спогодбата, да ги зголемат, и тоа за:

1) тестенини без јајца до 33%

2) тестенини со јајца до 27%

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3573 од 31 јули 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 24 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 26 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата

743.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА ХУМАНА УПОТРЕБА — ИНСУЛИН

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 20 јули 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за готови лекови за хумана употреба — ИНСУЛИН, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Динари

- | | |
|--|----|
| 1) инсулин во инјекции од 10 ml (400 интернационални единици) | 40 |
| 2) инсулин-ленти, семинеленти и ултраленти во инјекции од 10 ml | 40 |
| 3) инсулин ирофан во инјекции од 10 ml (400 интернационални единици) | 33 |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5611 од 2 октомври 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Галеника“ — Земун.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Сојуз на заедниците на здравственото осигурување и здравството на Југославија — Белград и Сојуз на заедниците на здравствените работни организации на Југославија — Белград

744.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА ХУМАНА УПОТРЕБА — PENICILIN

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 20 јули 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за готови лекови за хумана употреба — PENICILIN, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Динари

- | | |
|--|-------|
| 1) penicilin во инјекции, пакувања од 50 ампули по 200.000 интернационални единици | 100 |
| 2) penicilin во инјекции, пакување од 50 ампули по 500.000 интернационални единици | 177 |
| 3) penicilin во инјекции, пакување од 50 ампули по 1.000.000 интернационални единици | 290 |
| 4) penicilin во инјекции, пакување од 50 ампули по 400.000 интернационални единици | 120 |
| 5) penicilin во инјекции, пакување од 50 ампули по 800.000 интернационални единици | 185 |
| 6) penicilin во инјекции, ампула од 4.000.000 интернационални единици | 14,20 |
| 7) penicilin во инјекции, пакување од 50 ампули по 1.200.000 интернационални единици | 254 |
| 8) penicilin во инјекции, пакување од 50 ампули по 4.000.000 интернационални единици | 142 |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5611 од 2 октомври 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Плива“ — Загреб, „Галеника“ — Земун и „Крка“ — Ново Место.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Сојуз на заедниците за здравствено осигурување и за здравство на Југославија — Белград и Сојуз на заедниците на здравствената работни организации на Југославија — Белград.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за југословенските стандарди за подгради на руднички подземни простории, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/79, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОДГРАДИ НА РУДНИЧКИ ПОДЗЕМНИ ПРОСТОРИИ

Во член 1 во точка 5 по зборовите: „Попустлива рамка со“ треба да се додадат по грешка изоставените зборови: „висок свод со“.

Во точка 10 по зборовите: „Попустлива рамка со“ треба да се додадат по грешка изоставените зборови: „висок свод“.

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 26 јули 1979 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБАН

I

Се отповикува

Нусрет Сеферовиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Либан.

II

Се назначува

Радмило Тројановиќ, досегашен личен секретар на Претседателот на Републиката, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Либан.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 17

21 септември 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се назначува Јанислав Веховар, републички потсекретар во Извршниот совет на Собранието на СР Словенија.

Е. п. бр. 842

28 септември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звонко Драган, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Ирак

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ГОЛЕМА ЗВЕЗДА

Ahmed Hassan Al Bakr, претседател на Република Ирак;

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Ирак

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Saddam Hussain, потпретседател на Советот на Револуционерната команда на Ирак.

Бр. 8
22 јануари 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Државата Кувајт

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА СВЕЗДА

Sheikh Jaber Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, емир на Државата Кувајт;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Sheikh Saad Al Abdulah Al Salem Al Sabah, претседател на Владата и претстононаследник на Државата Кувајт.

Бр. 9
22 јануари 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р

СОДРЖИНА:

	Страна
728. Закон за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија — — — — —	1541
729. Одлука за разрешување и именување генерален директор на Службата на општественото книговодство на Југославија	1542
730. Договор за основите на Општествениот план на Југославија за развој на производството и преработката на нафта и гас во периодот од 1976 до 1980 година и на објектите на континуитетот — — — — —	1543
Одлука за потврдување на договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на производството и преработката на нафта и гас во периодот од 1976 до 1980 година и на објектите на континуитетот — — — — —	1547
731. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за договорите што се склучуваат врз основа на Уставот на СФРЈ — — — — —	1547
732. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за општествените договори во чиешто склучување учествуваат органите на федерацијата — — — — —	1548
733. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за пропишување казнени одредби во одделни сојузни закони и во други сојузни прописи — — — — —	1549
734. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за утврдување на пречистените текстови на закони и други акти од делокругот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — — — — —	1550
735. Одлука за гарантираната (заштитната) цена за соја од родот на 1979 година — — — — —	1551
736. Одлука за утврдување на критериумите за селективни промени на цените на производите и услугите од надлежност на федерацијата — — — — —	1551
737. Одлука за продажната цена за соја од родот на 1979 година — — — — —	1552
738. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса — — — — —	1553
739. Одлука за измена на Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година — — — — —	1553
740. Решение за измена на Решението за продолжување на важењето на решенијата за царинскиот контингент со кои се намалени царините на увозот на специфичната опрема за определени гранки и групации на стопанството — — — — —	1553
741. Решение за измена на Решението за продолжување на важењето на решенијата за намалување на царината на увозот на специфична опрема за определени гранки и групации на стопанството — — — — —	1553
742. Спогодба за промена на затечените малопродажни цени за тестенини — — — — —	1554
743. Спогодба за промена на затечените цени за готови лекови за хумана употреба — инсулин — — — — —	1554
744. Спогодба за промена на затечените цени за готови лекови за хумана употреба — пеницилин — — — — —	1554
Исправка на Правилникот за југословенските стандарди за подгради на руднички подземни простории — — — — —	1555
Укази — — — — —	1555
Назначувања и разрешувања — — — — —	1555
Одликувања — — — — —	1555

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.